



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И
КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО



iLearn




- File/Датотека е ресурс на системот преку кој Вие би можеле да споделите материјали, алатки потребни за предметот или останати типови на датотеки.
- Овој ресурс за различни типови на датотеки користи различни икони за приказ за полесно препознавање.
- Постојат два начини за додавање на датотеки во системот
 - **I начин** – со Drag & Drop методата, влечејќи ја датотеката и директно пуштајќи ја на курсот
 - **II начин** – со одбирање на полето File од опциите за активности и ресурси

File/Датотека

Додавање на материјали на курсот – File/Датотека

I начин



1. Изберете ја опцијата **Turn editing on**
2. Со држење на левиот клик на глумчето, датотеката извлечете ја во делот каде што сакате да ја поставите на вашиот курс
3. Отпуштете го левиот клик и со тоа датотеката ќе биде прикачена во посакуваниот дел на вашиот курс
4. Доколку сакате да го преименувате името на датотеката истото можете да го направите со кликање на моливчето, да го внесете новото име и да кликнете Enter на вашата тастатура



Додавање на материјали на курсот – File/Датотека

II начин


1. Изберете ја опцијата **Turn editing on**
2. Кликнете на линкот **Add an activity or resource** во соодветната секција (тема или недела)



Додавање на материјали на курсот – File/Датотека


II начин

- Во дополнителното мени одберете File
- На следниот прозорец потребно е да ги пополните следните полиња
 - Name – име на датотеката како сакате да ви се покажува на курсот
 - Select Files – тука прикачете ја датотеката, потоа притиснете Upload this file



Преглед на File/Датотека

- Корисниците ќе можат да пристапат до датотеката на различни начини во зависност од форматот на истата.
- На пример, доколку се работи за PDF документ истата ќе можат да ја отворат директно во пребарувачот, а останатите формати ќе можат да ги преземат на нивниот компјутер.



За оние кои ги интересира повеќе

- Доколку имате желба да дознаете повеќе за делот со File/Датотека кликнете на следните линкови:
 - [File Resource](#)
 - [File resource settings](#)
 - [File resource FAQ](#)